

ПОРТО И ЛИСАБОН

8ми Март во бисерите на Португалија

08.03 – 13.03.2023

5 ноќи – 6 дена | Лет од Скопје



Порто - Втор град по големина во Португалија, лоциран во северниот дел, град кој полека но сигурно го зазема своето место на еден од најпосетените туристички градови во Европа. Познат по виното, кое што го носи истото име, како и по својата историја, туристичките атракции и бројните кафулиња, ноќните клубови, кои го прават градот вибрантен.

Лисабон - Главен и најголем град во Португалија, кој совршено ја отсликува португалската култура, комбинација од модерна култура која сепак го задржува своето културно наследство и традиција: Плоштадот Маркиз де Помбала, авенија на Слободата, централниот Плошад Росио, срцето на Лисабон, познат уште како и плошад Педро IV, Плоштадот Рестауредорес со споменикот, кој е симбол на ослободувањето на Португалија од шпанската власт, Плоштадот Комерцио, Кулата Белем и Манасторот на Св.Жероним, кои преставуваат светско културно наследство под заштита на УНЕСКО

ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕ

1 ден: 08.03. СКОПЈЕ – ИСТАНБУЛ – ПОРТО

Состанок на групата на аеродромот во Скопје во 06:45 часот. Полетување за Истанбул во 08:45 и пристигнување во 12:15 часот. Полетување во 13:20 и пристигнување во Порто во 15:15 часот. Трансфер до хотелот и сместување. Слободно време за индивидуални активности, предлагаме прошетка до улицата Света Катерина и уживање со добро кафе во кафе барот Мажестик. Прошетка по речниот брег, со можност за дегустација на локалните вина од категоријата на најдобри европски вина, кои ги прославија Порто и долината на реката Дуоро со своите лозја и винарските визби, во некоја од локалните винарии/кафичи покрај реката Дуоро. Ноќевање.

2 ден: 09.03. ПОРТО

Појадок. Организирана прошетка низ Порто, вториот град по големина во Португалија, кој во 1996 година е поставен на листата на УНЕСКО како дел од светското наследство: Авенијата Алиадос, Катедралата, Берзата, Црквата на Свети Франциско со позлатени барокни резби... разгледот продолжува кон кварталот Вила Нова де Гаја, со слободно време за индивидуални прошетки. Порто е нераскинливо поврзан со реката Дуоро, каде се наоѓа впечатливиот мост Луис, изграден од ученикот на познатиот Ајфел. Слободно време за индивидуални активности. Препорачуваме посета на некоја од локалните винарии. Попладне препорачуваме поглед на зајдисонце од кафетериите сместени долж реката Дуоро. Враќање во хотел, индивидуално. Ноќевање.

3 ден 10.03. ПОРТО - ЛИСАБОН

Појадок. Организиран трансфер до Лисабон. Панорамски разглед на португалскиот главен град кој ужива особено сончева позиција на крајбрежјето на Европскиот Атлантук: Плоштадот Маркиз де Помбал, Авенијата на Слободата, покрај реката Тежо, во зоната на Плоштадот Комерцио и кварталот Алфама. Посета на кулата Белем каде се наоѓа споменикот на славните португалски морепловци и нивните откритија, со кратко застанување на

...

АУРОРА ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

местото од каде Васко де Гама испловил на патување до Индија. Разгледот продолжува до симболот на Лисабон – Манастирот Свети Јероним од 16 век, кој е под заштита на УНЕСКО. Сместување во хотелот. Слободно време за индивидуални активности. Предлагаме вечерна прошетка во центарот на градот, по елегантната Авенија на Слободата до плоштадите Росио и Рестаурадорес. **Можност за посета на кафичот на Кристиано Роналдо.** Ноќевање.

4 ден 11.03. ЛИСАБОН – ПАРК НА НАЦИИТЕ

Појадок. Организирана прошетка до Паркот на Нациите, комерцијален и резиденцијален квартал, каде се одржа светската изложба ЕХРО. Местото е полно со атракции, ресторани и продавници, а во близина се наоѓа и прочуениот Океанариум, втор по големина во светот, со повеќе од 10.000 растителни и животински видови. Препорачуваме возење со жичарата со панорамски поглед кон најдолгиот мост во Европа „Васко де Гама“, со должина од 17 километри. Попладнето препорачуваме прошетка по уличките со калдрма низ кварталот Алфама со можност за возење со стариот трамвај, посета на Катедралата и Замокот од каде се пружа прекрасна панорамска глетка на централниот дел на Лисабон. Враќање во хотел, индивидуално со јавен превоз. Ноќевање.

5 ден 12.03. ЛИСАБОН И ОКОЛИНАТА

Појадок. **Факултативна екскурзија** до Синтра, сликовит град под заштита на УНЕСКО, некогашна летна резиденција на португалските кралски семејства. Патувањето продолжува до најзападната точка на континентална Европа, Кабо да Рока. Покрај океанскиот брег, патот води до Кашкаиш, некогашно рибарско село, а, денес познато летувалиште кое со шеталиште е поврзано со Есторил. Ова монденско летувалиште со голем број голф терени, луксузни хотели и огромно казино, се споредува со Монте Карло. Вечерта, препорачуваме вечера со ритмот на специфичната португалска музика Фадо. Ноќевање.

6 ден 13.03 ЛИСАБОН – ИСТАНБУЛ – СКОПЈЕ

Појадок. Организиран трансфер до аеродромот во Лисабон. Полетување за Истанбул во 11:30 часот. Пристигнување во Истанбул во 19:10 и полетување за Скопје во 20:25. Слетување во Скопје во 19:55 часот.

ПАКЕТ АРАНЖМАН – ПОРТУГАЛИЈА Хотел 3*	ПЕРИОД НА ПАТУВАЊЕ	08.03.2023 – 13.03.2023
	ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ	08.03.2023 – 13.03.2023
	УСЛУГИ	5 ВВ
	НОЌЕВАЊА / ДЕНОВИ	5Н / 6Д
Цена по лице во двокреветна соба	899 € / 55.740 мкд	
Цена по лице во двокреветна соба за резервации до 31. Јануари	839 € / 52.020 мкд	
Доплата за еднокреветна соба	250€ / 15.500мкд	

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АРАНЖМАНОТ ПОТРЕБЕН Е МИНИМУМ ОД 20 ПАТНИЦИ

Плаќањето ќе се врши исклучително во денари по курс од 62мкд за 1€

Општите услови за патување на АУРОРА ТУРС се составен дел од овој аранжман

Во цената е вклучено :

- Авионски превоз со Туркиш ерлајнс на релацијата Скопје – Истанбул - Порто и Лисабон – Истанбул - Скопје
- Аеродромски такси
- Багаж за чекирање до 30 kg и Рачен багаж (ташна и 1 торба до 8 kg)
- Трансфер од аеродромот до хотелот во Порто (08.03)
- Прошетка низ Порто (09.03) според програмата
- Трансфер од хотелот во Порто до хотелот во Лисабон (10.03)
- Разглед на Лисабон (10.03) според програмата
- Прошетка до Паркот на Нациите (11.03)
- Трансфер од хотелот до аеродромот во Лисабон (13.03)
- 2 ноќевања со појадок во хотел 3* во Порто
- 3 ноќевања со појадок во хотел 3* во Лисабон
- Професионална организација на аранжманот и придружник на патувањето

...

АУРОРА ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Јане Сандански ДТЦ 13 Ноември, Лок.4, Аеродром – Скопје
(02) 2464 440 | www.aurora.mk | info@aurora.com.mk

Во цената не е вклучено :

- Туристичка такса околу 10 евра (се плаќа во хотелите на рецепција)
- Факултативен излет во околината на Лисабон (Синтра, Кабо да Рока, Кашкаиш, Есторил) со вклучена влезница за Палата Синтра - 85 евра (задолжително пријавување во агенција, при резервација)
- Карти за локален превоз (метро)
- Задолжително патничко - здравствено осигурување со покритие од **Covid-19**

Забелешки:

Минимален број на патници на база на кој е калкулирана цената на аранжманот, изнесува 20.

- Организатор на ова патување е АУРОРА Турс.
- За резервации потребен е аванс од минимум 30% од вкупниот износ на аранжманот.
- Целосна уплата, најдоцна дваесет (20) дена пред започнување на аранжманот.
- Програмата и редоследот на разгледи и посети може да претрпи промени во зависност од состојба на терен и други објективни причини.
- Организаторот на патувањето го задржува правото, во случај на промена на цената на превозот (авионските билети, аеродромски такси), да ја промени и цената на аранжманот.
- Доколку не се оствари минималниот број на патници, организаторот го задржува правото да го откаже аранжманот или да ја коригира цената на аранжманот како и цените на факултативните излети. За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 20 особи. За факултативните излети задолжително е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот како би се направиле навремени резервации.
- Валидноста на патните исправи се обврска на патниците, при уплата на резервација должни се да ги приложат во агенцијата за проверка, патната исправа треба да е валидна минимум 6 месеци по завршувањето на аранжманот.
- Организаторот го задржува правото за отказ на аранжманот 7 дена пред патувањето.

• • •

АУРОРА ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Јане Сандански ДТЦ 13 Ноември, Лок.4, Аеродром – Скопје
(02) 2464 440 | www.aurora.mk | info@aurora.com.mk